

## ЛИЦЕ – ПРЕМИУМ ТРЕТМАНИ СИСТЕМ ЗА НЕГА НА КОЖАТА

Секој поединец е единствен и посебен како и секоја кожа. Ние ја негуваме Вашата кожа токму со она што и е потребно. Дозволете да Ви ги презентираме производите од нашата палета SKINOVAGE<sup>PX</sup> прилагодени на индивидуалните потреби на кожата.

90 минути	<b>1800,00 ден</b>
45 минути	<b>2000,00 ден</b>

## BABOR DE LUXE

### REVERSIVE

Интензивна крема против стареење во комбинација со масажата која Ви овозможува исклучително уживање, со веднаш видливи резултати. На Вашата кожа се враќа младешкиот сјај и таа изгледа поспокојна и поцврста. **МОМЕНТИ НА РЕЛАКСИРАЊЕ И УЖИВАЊЕ СО ДОЛГОТРАЕН ЕФЕКТ**

100 минути	<b>5500,00 ден</b>
------------	--------------------

### HSR® lifting

Новата генерација производи за подобрување на тонусот и еластичноста на Вашата кожа.

Направете избор помеѓу поттикнување и зацврстување или третмани за релаксирање и смирување на Вашата кожа.

90 минути	<b>4000,00 ден</b>
-----------	--------------------

## МЕДИЦИНСКА УБАВИНА

### DOCTOR BABOR – Ultimate Face Lifting

Ефикасна алтернатива на инјектирање на колаген и хијалуронска киселина.

60 минути.	<b>3500,00 ден</b>
------------	--------------------

### DOCTOR BABOR – Skin Renewal

Третман за регенерација со овошни киселини за кожа со флеку, проширени пори, пигментни нарушувања и брчки.

45 минути	<b>3000,00 ден</b>
-----------	--------------------

### DOCTOR BABOR – NEURO SENSITIVE

Третман за исклучително сува и многу осетлива кожа, исто така за нега на неуродерматитис и атопичен дерматитис.

45 минути	<b>3000,00 ден</b>
-----------	--------------------

60 минути	<b>3500,00 ден</b>
-----------	--------------------

### DOCTOR BABOR – MICRO CELLULAR

Третмани прилагодени на индивидуалните потреби на Вашата кожа со импресивни резултати.

#### Микродермоабразија

Ефикасни третмани во лекувањето на брчките, флеку, лузни, проширени пори, старечки пеги.

70 минути	<b>3000,00 ден</b>
-----------	--------------------

#### Ултразвук

Ефикасни третмани во лекување на уморна кожа без еластичност, флеку, брчки, купероза и лузни.

од 60 минути	<b>3000,00 ден</b>
--------------	--------------------

## BODY – BABOR SPA. ALL ABOUT ME.

Babor Spa ја слави уметноста на допирот и создава искуство кое го надминува и самото уживање. Какво искуство би сакале? Изборот е Ваш! Изберете и комбинирајте.

#### Изберете и комбинирајте:

Пилинг	30 мин.	<b>800,00 ден</b>
Пакување	45 мин.	<b>2000,00 ден</b>
Масажа на грб	30 мин.	<b>600,00 ден</b>
Масажа	од 60 мин.	<b>1000,00/2000,00 ден</b>

## BABOR MEN

Ефикасни третмани за борба против заморот и стресот, и за зголемување на еластичноста на кожата.

### Третман за лице – Energy Release

Смирување, релаксирање, и ослободување од стресот.

60 минути	<b>2000,00 ден</b>
-----------	--------------------

### Третмани за грб

Чистење, смирување и релаксирање.

40 минути	<b>1500,00 ден</b>
-----------	--------------------

## BEAUTY SPA АРАНЖМАН

### “City Day”

Кратка пауза за телото, умот и душата. Уживајте во моќта на ова пакување со програма за убава кожа и дозволете ни да Ве разгалиме.

- Лифтинг третман за лице и тело
- Фарбање на веѓи и трепки
- Дневна шминка
- Маникир и педикир
- Уживајте во убавината со ужинка

Време на третманот: околу 4 часа и 30 мин	<b>6500,00 ден</b>
---	--------------------

## ШМИНКА

Дневна шминка / вечерна шминка	<b>1000,00/2000,00 ден</b>
--------------------------------	----------------------------

Шминка за невести и пробна шминка	<b>3500,00 ден</b>
-----------------------------------	--------------------

Консултација за шминка	<b>1000,00 ден</b>
------------------------	--------------------

## Веѓи и трепки

Обликување на веѓи	<b>200,00 ден</b>
--------------------	-------------------

Фарбање на веѓи / фарбање на трепки	<b>200,00 ден</b>
-------------------------------------	-------------------

## Маникир и педикир

Маникир со лакирање/ со гел лак	<b>500,00/800,00 ден</b>
---------------------------------	--------------------------

Педикир со лакирање/ со гел лак	<b>700,00/1100,00 ден</b>
---------------------------------	---------------------------

## Депилација

Лице и тело по барање.